



PHILIPS

Bluetooth часовник со
аларм со безжичен
полнач за телефон

PR702



Корисничко упатство

Регистрирајте го вашиот производ и добијте поддршка на
www.philips.com/support



Содржина

1	Важно	2
	Безбедност	2
2	Вашиот Bluetooth часовник со аларм со безжичен полнач за телефон	3
	Вовед	3
	Што има во кутијата	3
	Преглед на Bluetooth часовникот со аларм	4
3	Почетни чекори	5
	Поврзување со напојување	5
	Поставување батерија	5
	Поставување часовник	5
	Вклучување	6
	Прилагодување на осветленост на дисплеј	6
4	Поставување тајмер за аларм	7
	Поставување аларм	7
	Активирање/деактивирање тајмер за аларм	7
	Одложување на алармот	7
5	Поставување тајмер за спиење	8
6	Bluetooth	9
	Репродуцирање од уред со Bluetooth	9
7	Полнење	10
	Користење на Qi безжично полнење	10
8	Информации за производот	11
9	Решавање проблеми	12
10	Известување	13
	Грижа за животната средина	13



1 Важно

Безбедност



предупредување

- Никогаш немојте да го водите кукиштето на овој Bluetooth часовник со аларм.
- Никогаш немојте да подмачкувате ниту еден дел од овој Bluetooth часовник со аларм.
- Никогаш немојте да го поставувате овој Bluetooth часовник со аларм над друга електрична опрема.
- Чувајте го радиото со часовник подалеку од директна сончева светлина, отворен пламен или топлина.
- Уверете се дека секогаш имате лесен пристап до кабелот за електрично напојување, приклучокот или адаптерот за да го исклучите Bluetooth часовникот со аларм од електрично напојување.

- Прочитајте ги овие упатства.
- Придржувајте се на сите предупредувања.
- Следете ги сите упатства.
- Не блокирајте никакви отвори, инсталирајте во согласност со упатствата на производителот.
- Не инсталирајте во близина на никакви извори на топлина како радијатори, греалки, печки или други апарати (вклучувајќи и засилувачи) што создаваат топлина.
- Заштитете го електричниот кабел од нагазување или продупчување, особено кај приклучоците, дополнителните приклучни места на приклучница и местото каде што истиот излегува од Bluetooth часовникот со аларм.
- Исклучете го Bluetooth часовникот со аларм при грмотевици или кога не се користи долг временски период.
- За секакво сервисирање ангажирајте квалификуван сервисен персонал. Сервисирање е потребно кога Bluetooth часовникот со аларм е оштетен на било кој начин, кога електричниот кабел или приклучокот се оштетени, истурена е течност или предмети паднале во Bluetooth часовникот со аларм, Bluetooth часовникот со аларм бил изложен на дожд или влага, не работи нормално или паднал.

- ВНИМАНИЕ при користење батерии - за да спречите истекување на батериите што може да доведе до телесна повреда, штета на имот или штета на Bluetooth часовникот со аларм.
 - Инсталирајте ги сите батерии правилно, + и - како што е означено на Bluetooth часовникот со аларм.
 - Извадете ја батеријата кога Bluetooth часовникот со аларм не се користи долго време.
 - Батеријата не треба да се изложуваат на претерана топлина како сончева светлина, оган или сл.
- Овој Bluetooth часовник со аларм не треба да биде изложен на капење или прскање.
- Не ставајте никакви извори на опасност на Bluetooth часовникот со аларм (на пр., предмети наполнети со течност, запалени свеќи).
- Таму каде што приклучокот на адаптерот за директно вклучување се користи како уред за исклучување, уредот за исклучување треба да остане лесно пристапен и употреблив



забелешка

- Ознаката со рејтинг се наоѓа на долниот дел од производот.



2 Вашиот Bluetooth часовник со аларм со безжичен полнач за телефон

Ви честитае на купувањето и добре дојдовте во Philips! За целосна корист од поддршката што ја нуди Philips, регистрирајте го вашиот производ на www.philips.com/welcome.


Вовед

Со овој Bluetooth часовник со аларм, вие можете да:

- репродуцирате аудио од уреди со овозможен Bluetooth
- видите време
- поставите два аларма
- полните мобилни уреди со безжичен полнач за телефон или USB

Што има во кутијата



Проверете ја и одредете ја содржината на вашето пакување:



- Bluetooth часовник со аларм
- Адаптер за напојување
- Печатени материјали



Преглед на Bluetooth часовникот со аларм



- ① **POWER/ **
 - Вклучување/исклучување Bluetooth
- ② **- VOL +**
 - Поставува час и минути
 - Поставува 12 часа или 24 часа
 - Зголемување/намалување на јачина на звук
- ③ **▶ ||**
 - Репродукција/Пауза
- ④ **SNOOZE / BRIGHTNESS**
 - Го одложува алармот
 - Прилагодува осветленост на дисплеј
- ⑤ **Екран со дисплеј**
 - Прикажува тековен статус
- ⑥ **SET TIME/ zZ**
 - Поставува време
 - Поставува тајмер за спиење
- ⑦ **ALARM1/ ALARM2**
 - Поставува аларм
 - Активира или деактивира тајмер за аларм
- ⑧ **USB порта за полнење**
- ⑨ **Адаптер за електрично напојување**
- ⑩ **Област за безжично полнење**

3 Почетни чекори


Секогаш следете ги упатствата во ова поглавје еднопосредно.

Поврзување со напојување

! Внимание

- Ризик од оштетување на производот! Уверете се дека електричниот напон соодветствува на напонот отпечатен на задниот дел или долниот дел од радиото со часовник.
- Ризик од струен удар! Кога го исклучувате адаптерот за наизменично напојување, секогаш влечете го приклучокот од приклучницата. Никогаш не влечете го кабелот.
- Ризик од експлозија! Чувајте ја батеријата подалеку од топлина, сончева светлина или оган. Никогаш не фрлајте ја батеријата во оган.
- Опасност од експлозија ако батеријата е неправилно заменета. Заменете само со ист или со еквивалентен тип.

Поврзете го адаптерот за електрично напојување на сидната приклучница.





Поставување батерија

Може да користите само наизменично напојување како електрично напојување. AAA батеријата може единствено да ги зачува поставките за часовник и аларм. Кога нема напојување, осветлената позадина на дисплејот е исклучена.

! Внимание

- Батеријата содржи хемиски супстанции, па затоа треба правилно да се фрли.

Според упатствата за точна поларност (+ / -) ставете во делот 1,5V x 2 AAA батерии (не се обезбедени).



Заменете ги батериите кога ќе се вклучи индикаторот за истрошеност на батериите

Поставување часовник

- Во режим на подготвеност, притиснете и задржете SET TIME повеќе од 2 секунди да го активирате поставувањето часовник. 24H форматот за време ќе светка на дисплејот.
- Притиснете го копчето - или + неколку пати да изберете 24 часовен (стандардно) или 12 часовен формат на прикажување.
- Притиснете SET TIME да потврдите и бројките за час ќе светкаат на дисплејот.



- 4 Притиснете го копчето - или + да го прилагодите часот (притиснете ги и задржете ги копчињата за брзо поставување)
- 5 Притиснете SET TIME да потврдите и бројките за минути ќе светкаат на дисплејот
- 6 Притиснете го копчето - или + да ги прилагодите минутите (притиснете ги и задржете ги копчињата за брзо поставување)
- 7 Притиснете SET TIME да потврдите и се прикажува поставеното време.

Вклучување

Притиснете го копчето POWER за да го вклучите Bluetooth часовникот со аларм.

Префрлете во режим на подготвеност

Повторно притиснете го копчето POWER да префрлате во режим на подготвеност.

- ↳ Се прикажува времето (ако е поставено).

Прилагодување на осветленост на дисплеј

Притиснете BRIGHTNESS неколку пати да изберете различни нивоа на осветленост:

- висока
- средна
- ниска



4 Поставување тајмер за аларм

Поставување аларм

Може да поставите два аларма да звонат во различно време.



Напомена

- Уверете се дека точно сте го поставиле часовникот.
- Може да поставите аларм само во режим на подготвеност.

- 1 Во режим на подготвеност, притиснете и задржете ALARM1 или ALARM2 повеќе од 2 секунди да го активирате режимот на поставување аларм, иконата со бројки за време на свонење на часовникот (🕒) и иконата за аларм (🔔 или 🕒) ќе светкаат на дисплејот.
- 2 Притиснете го копчето - или + да го прилагодите часот. Притиснете ALARM1 или ALARM2 да потврдите и бројките за минути ќе светкаат на дисплејот
- 3 Притиснете го копчето - или + да ги прилагодите минутите. Притиснете ALARM1 или ALARM2 да потврдите.
- 4 Притиснете ALARM1 или ALARM2 неколку пати да изберете извор на аларм:
 - Вклучи (🔔) звучен сигнал
 - Вклучи (🎵) музика преку Bluetooth
 - Откажи аларм



Совет

- Јачината на звук на алармот не се прилагодува, но таа постепено ќе се зголемува за нежно да ве разбуди.
- Ако алармот е поставен на музика преку Bluetooth но не е откриен Bluetooth уред, стандардно ќе се активира звучниот сигнал на алармот.

Активирање/деактивирање тајмер за аларм

- Во режим на подготвеност, притиснете ALARM1 или ALARM2 да ги видете тековните поставки на аларм.
- Повторно притиснете ALARM1 или ALARM2 да го активирате или деактивирате тајмерот за алармот.
 - ↳ 🕒 или 🕒 се појавува ако тајмерот на алармот е вклучен и исчезнува ако е исклучен.
- За да го запрете алармот, притиснете ги соодветните копчиња ALARM1 или ALARM2.
- За да го запрете свонењето на алармот, притиснете соодветно ALARM1/ALARM2. Алармот самиот се повторува следните денови.



Одложување на алармот

Кога алармот ќе се вклучи, притиснете SNOOZE.

- ↳ Алармот се одложува и го повторува свонењето девет минути подоцна.



5 Поставување тајмер за спиење



Bluetooth часовникот со аларм може да се префрли во режим на подготвеност автоматски по меморираниот период.

- Во режим за репродуцирање преку Bluetooth, неколку пати притиснете **SLEEP** за да го изберете периодот за тајмер за спиење (во минути).

За деактивирање на тајмерот за спиење:

Во режим за поставување тајмер за спиење, притиснете **SLEEP** неколку пати додека не се појави **[OFF]**.



6 Bluetooth

Репродуцирање од уред со Bluetooth

Неколку пати притиснете POWER да изберете режим Bluetooth.

↳  на екранот со дисплеј трепка

Активирајте ја функцијата Bluetooth на вашиот Bluetooth уред.

Изберете "PHILIPS PR702" прикажано на вашиот уред за спарување.

↳ Ако поврзувањето е успешно, Bluetooth часовникот со аларм два пати ќе засвони и иконата  ќе престане да светка.

Сега може да почнете со репродукција на музика на вашиот Bluetooth уред.

Притиснете -/+ да го прилагодите нивото на јачина на звук.

Ресетирање Bluetooth

Притиснете и задржете POWER повеќе од 5 секунди да ги избришете сите информации за спарување.

И  на екранот со дисплеј трепка


↳ Bluetooth часовникот со аларм автоматски влегува во режим Bluetooth по ресетирањето.



7 Полнење

Користење на Qi безжично полнење

Оваа единица безжично ќе полни компатибилни телефони за безжично полнење така што ќе го поставите телефонот врз иконата за безжично полнење на Bluetooth часовникот со аларм. Иконата за полнење (⚡) на дисплејот е вклучена додека се полни.



USB порта за полнење

Овој производ исто така има USB порта за полнење за уреди што не поддржуваат безжично полнење.



8 Информации за производот



Напомена

- Информациите за производот се предмет на промена без претходно известување.

Излезна моќност на звучник	2 W RMS X 2
Моќност на безжично полнење	10 W
USB излезна моќност на полнење	5 V 1,0 A
Вкупна хармонска дисторзија	< 2 %
SNR	> 50 dB
Електрично напојување (адаптер за електрично напојување)	Име на бренд: PHILIPS
	Модел: BQ30A-0902500-G;
	Влез: 100-240 V~, 50/60 Hz, Макс. 800 mA ;
	Излез: 9 V  2500 mA;
Батерија	2 AAA батерии за резервно напојување на часовник и аларм на часовник (не се обезбедени)
Потрошувачка на електрична енергија во подготвеност	≤ 1 W
Димензии на производот - Главна единица	(Ш x В x Д) 135 x 65 x 135 мм
Тежина на производот	0,45 кг



Напомена

-  значи еднонасочен напон.



9 Решавање проблеми



Предупредување

- Никогаш немојте да го вадите кукиштето на овој уред.

За гаранцијата да биде важечка, никогаш не обидувајте се да го поправате системот самите. Ако се соочувате со проблеми кога го користите овој производ, проверете ги следниве ставки пред барањето сервис. Ако проблемот остане нерешен, одете на веб-локацијата на Philips (www.philips.com/support). Кога ќе го контактирате Philips, уверете се дека уредот е во близина и дека се достапни бројот на модел и серискиот број.

Нема напојување

- Уверете се дека приклучокот за наизменично електрично напојување на Bluetooth часовникот со аларм е правилно поврзан.
- Уверете се дека има електрична енергија во приклучницата за електрично напојување.

Нема одговор од Bluetooth часовникот со аларм

- Исклучете го и повторно приклучете го приклучокот за наизменично електрично напојување, па повторно вклучете го Bluetooth часовникот со аларм.

Алармот не функционира

- Правилно поставете го часовникот/алармот.



10 Известување

Сите промени или измени направени на овој уред што не се изрично дозволени од MMD Hong Kong Holding Limited може да го понишат овластувањето на корисникот да работи со опремата.



Со ова, MMD Hong Kong Holding Limited изјавува дека овој производ е усогласен со основните барања и други релевантни мерки од Директивата 2014/53/EU. Изјавата за сообразност може да ја најдете на www.philips.com/support.

Грижа за животната средина

Фрлање на вашиот стар производ и батерија



Вашиот производ е дизајниран и изработен од материјали и компоненти со висок квалитет, кои може да се рециклираат и повторно да се користат.



Овој симбол на производот значи дека производот е опфатен од Европската Директива 2012/19/EU. Информирајте се за локален систем за издвоено собирање електрични и електронски производи. Следете ги локалните правила и никогаш не фрлајте го производот со обичниот отпад од домаќинството. Правилното фрлање на стари производи помага да се спречат негативните последици по животната средина и човековото здравје.



Овој симбол значи дека производот содржи батерии опфатени од Европската Директива 2013/56/EU кои не може да се фрлаат со обичен отпад од домаќинството.

Информирајте се за локалниот систем за издвоено собирање на електрични и електронски производи и батерии. Следете ги локалните правила и никогаш не фрлајте го производот и батериите со обичниот отпад од домаќинството. Правилното фрлање на стари производи и батерии помага да се спречат негативните последици по животната средина и човековото здравје.

Вадење на батериите за фрлање

Да ги извадите батериите за фрлање, видете го делот инсталирање на батерија.

Информации за животната средина

Избегнато е секако непотребно пакување. Се обидовме да направиме пакувањето да биде лесно за издвојување на три материјали: картон (кутија), пулпа од хартија (заштитник) и полиетилен (торбички, лист од заштитна пена) Вашиот систем содржи материјали кои може да бидат рециклирани и повторно искористени ако се издвојат од специјализирана компанија. Почитувајте ги локалните прописи во врска со фрлањето на материјалите за пакување, истрошени батерии и стара опрема.



Philips и Philips Shield Emblem се регистрирани трговски марки на Koninklijke Philips NV и се користат под лиценца. Овој производ е изработен од и се продава под одговорност на MMD Hong Kong Holding Limited, или една од неговите подружници и MMD Hong Kong Holding Limited е гарант во врска со овој производ.

